



Прилејска Пиварница А.Д. Прилеј

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД ПРИЛЕП

ул. „Цане Кузмановски” бр.1, Прилеп

ПРОСПЕКТ

за задолжителна котација на акциите издадени од Прилепска
пиварница АД Прилеп на Официјалниот Пазар на
Македонска Берза АД Скопје

Покровител на котацијата

Дирекцијата за работи со хартии од вредност и брокерско -
посреднички услуги на Стопанска банка АД Скопје
ул. 11 Октомври бр.7, 1000 Скопје

Скопје, 19 Април 2013 год.

ИЗЈАВА НА ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧОТ

Управниот одбор на издавачот Прилепска пиварница АД Прилеп ја прифаќа одговорноста за содржината на овој Проспект:

“ Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој Проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект “.

Проспектот е изготвен согласно Правилникот за котација на хартии од вредност на Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје и Законот за изменување и дополнување на Законот за хартии од вредност (Службен весник на Република Македонија број 13/2013 година).

Ревизор на годишните сметки на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2010 и 2011 година е Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје, со адреса на ул. “Васил Ѓоргов“ бр 22/51.

Покровител на котацијата на акциите издадени од издавачот Прилепска пиварница АД Прилеп е Дирекцијата за работи со хартии од вредност и брокерско - посреднички услуги на Стопанска банка АД Скопје, со адреса на ул. 11 Октомври бр.7, 1000 Скопје.

Име, Презиме и функција на лицето кое ја дава изјавата

1. Сашко Самарџиоски - Генерален Директор на Прилепска пиварница АД. Прилеп

Потпис и печат

I Основни податоци

- *Целосен назив на Субјектот:* ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп.
Скрашен назив на Субјектот: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА.
Седиште: ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп.

ЕМБС: 4071344.

Единствен даночен број: 4021991109104.

- Прилепска пиварница АД Прилеп е *коминиен* на:
 - Стопанска банка АД Скопје.
- *Покровител на котација:*
 - Дирекцијата за работи со хартии од вредност и брокерско - посреднички услуги на Стопанска банка АД Скопје, со адреса на ул. 11 Октомври бр.7, 1000 Скопје.
- *Друштво за ревизија:*
 - Ревизор на годишните сметки на Прилепска пиварница АД Прилеп за 2010 и 2011 година е Друштво за ревизија и консалтинг Е.Р.Ц. доо Скопје, со адреса на ул. "Васил Горгов" бр 22/51.
- *Опис на родот на акциите:*
 - Барањето за задолжителна котација кое се доставува до Македонска Берза се однесува на вкупно 39.918 акции, односно на 39.297 обични акции и 621 приоритетни акции издадени од издавачот Прилепска пиварница АД Прилеп.
 - Номиналната вредност на една обична акција изнесува 125 ЕУР.
 - До моментот на поднесување на Барањето за задолжителна котација до Македонска Берза, со акциите на Прилепска пиварница АД Прилеп се тргувало на Редовниот пазар, односно на Пазар на АД со посебни обврски за известување.

II Податоци за издавачот и капиталот на издавачот

- *Целосен назив на Субјектот:* ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп.
Скрашен назив на Субјектот: ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА.
Седиште: ул. Цане Кузмановски бр.1, Прилеп.
ЕМБС: 4071344.
Единствен даночен број: 4021991109104.
- *Тековната состојба од Трговскиот регистар не постојара од итри дена е достапена во Прилог 4 на овој просект.*

ЗАБЕЛЕШКА: Бројот на обични и приоритетни акции во тековната состојба е променет со конверзија на приоритетните во обични акции по продажба на истите од страна на ПИОМ. Промената на овој податок во тековната состојба е во тек.

- *Основната главнина на Друштвото изнесува 4.989.750 евра.*
Основната главнина на Прилепска пиварница АД Прилеп е поделена на вкупно 39.918 акции од кои 39.297 обични акции на акционерите и 621 приоритетни акции.
Номиналната вредност на една акција изнесува 125 ЕУР.

Согласно Статутот на Прилепска пиварница АД Прилеп, *обичните акции* се акции кои им даваат на нивните сопственици:

- право на глас во Собранието на Друштвото;
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда); и
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото.

Приоритетните акции кои имаат право на глас, даваат и други повластени права, како што се правото на дивиденда во однапред утврден паричен износ или во процент од номиналниот износ на акцијата, правото на превенство при исплата на дивиденда, правото на исплата од остатокот од ликвидационата, односно стечајна маса и други права определени со одлуката за издавање акции, во согласност со закон.

Собранието на друштвото може, со измена на Статутот, да изврши поделба на акциите и истовремено да го намали нивниот номинален износ, под услов основната главнина да остане непроменета.

Собранието на друштвото може, со измена на Статутот, да изврши спојување на акциите и истовремено да го зголеми нивниот номинален износ, под услов основната главнина да остане непроменета.

- Во изминатиот период определен во условите за котација не се настанати промени во структурата на капиталот на издавачот во смисла на емитиран капитал.
- Не се издадени должнички конвертибилни хартии од вредност од издавачот Прилепска пиварница АД Прилеп.

- *Акционери кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас:*

Име/Назив на имателот	Презиме	Процент	ИСИН	Тип на ХВ
КИРИЛ	САМАРЦИОСКИ	68,45	МКРРPIV101019	Обични акции
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		7,67	МКРРPIV101019	Обични акции
САШКО	САМАРЦИОСКИ	5,09	МКРРPIV101019	Обични акции
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ		100	МКРРPIV120019	Приоритетни кумулативни акции

- *Издавачот не поседува мнозинско учество во одредени друштва.*
- *Издавачот не е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби или понуди за преземања други друштва.*
- *Ревидираниите финансиски извештаи на Прилепска пиварница АД Прилеп за периодот определен во условите за задолжителна коџација се достапени во прилог 1,2 и 3 на овој Проспект.*

III Податоци за деловни активности на издавачот

- *Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните производи и услуги*

Предметот на работење на друштвото се сите дејности утврдени со НКД, освен оние дејности за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или на друг надлежен орган, како и евидентираните дејности во надворешниот промет.

Претежна дејност на работење на друштвото е: Производство на пиво (15.96).

Во продолжение следат производите на Прилепска пиварница АД Прилеп:

1. Pepsi regular
2. Pepsi Twist
3. Pepsi Max
4. Mirinda orange
5. Mirinda limon
6. Seven up
7. Газоза
8. Портокалада
9. Блум-Нектари
10. Златен даб
11. Крали Марко
12. Tuborg
13. Karlsberg

- 14. Стоби - вино
- 15. Кназ Милош-газирана вода
- 16. Аква вива-негазирана вода
- 17. Гуарана-енергетски напиток

- *Информација за значајни нови производи*

Почеток на дистрибуција и продажба на Tuborg и Karlsberg во месец Април 2009 год.

Почеток на дистрибуција и продажба на Стоби вино во месец Ноември 2010 год.

Почеток на дистрибуција и продажба на производи на Кназ Милош во месец Мај 2012 год.

- *Приказ на приходите од продажба за периодот определен во условите за коначна на посебните пазарни подсегменти*

1.) ПРИХОДИ	ПРИХОДИ од продажба 2011год.	ПРИХОДИ од продажба 2012 год.		
домаш. производи	пиво	452.863.562,00	пиво	438.171.588,00
	безалкох.пиј	504.967.290,00	бап	515.567.403,00
	густи	40.749.796,00	густи	30.586.352,00
	требер	4.637.020,00	требер	4.596.361,00
	вино	43.517.598,00	вино	63.927.013,00
	цо2	124.033,00	цо2	215.319,00
		1.046.859.299,00		1.053.064.036,00
домашни услуги	услуги	4.737.141,00	услуги	5.487.836,00
	др.услуги	111.808,00	др.услуги	0,00
		4.848.949,00		5.487.836,00
дом. произв и услуги	вк.	1.051.708.248,00	вк	1.058.551.872,00
увозни производи	tuborg	135.633.219,00	tuborg	180.330.606,00
	knjaz milos	128.936,00	knjaz milos	14.472.412,00
			pepsi lim	8.292.643,00
	вк.	135.762.155,00	вк.	203.095.661,00
Вкупно приходи од продажба		1.187.470.403,00		1.261.647.533,00
Приходи од извоз		9.849.915,00		17.873.875,00
Вк. Приходи		1.197.320.318,00		1.279.521.408,00

- *Крайнок приказ на ситејеној на зависној (доколу постои) од патенци, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постојанки, доколку истиите се од голема важност за работењето на издавачој;*

Зависној од лиценци производи				
Производ	Приходи 2011	% учество	Приходи 2012	% учество
Домашно пиво	452.863.562,00	76,95	438.171.588,00	70,84
Увозно пиво	135.633.219,00	23,05	180.330.606,00	29,16
Вк.пиво	588.496.781,00	100,00	618.502.194,00	100,00
Пепси	381.525.231,00	75,55	394.947.864,00	76,60
Останати безалкохолни пијалоци	123.442.059,00	24,45	120.619.539,00	23,40
Вкупно безалкохолни пијалоци	504.967.290,00	100,00	515.567.403,00	100,00

- *Издавачој нема судски или арбитражни постојанки, кои се во тек или ќе наситанат и кои можат да имаат значајно влијание на финансиската состојба на издавачој.*
- *Бројот на вработени и квалификационата структура во изменатите три години*

Вид на образование	2010	2011	2012
основно образование	28	25	25
средно образование 3 години	46	44	42
средно образование 4 години	98	99	124
вишо стручно образование	8	9	8
високо стручно образование	48	46	46
магистер на науки	1	1	2
Вкупно	229	224	247

- *Опис и вредности на значајниите инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредности на други трговски друштва, за периодот определен во условиите за коџација на посебниите пазарни подсеќменити*

Инвестиции во основни средства			
2011г.		2012г.	
градежни	3.814.614,00	градежни	13.654.539,00
опрема	135.202.650,00	опрема	3.553.295,00
транс.сред	710.340,00	транс.сред	5.182.548,00
опрема/фриз,тенд, апарати	38.549.386,00	опрема/фриз,тенд, апарати	43.555.287,00
лаборат.опрема	1.115.994,00	лаборат.опрема	363.807,00
ИТ опрема	878.391,00	ИТ опрема	757.238,00
мебел	363.861,00	мебел	224.848,00
Остан.средства	41.617.972,00	остан.средства	50.083.728,00
Вк. Инвестиции	180.635.236,00	Вк. Инвестиции	67.291.562,00

- *Место и позиција на издавачот во гранката*

Прилепска пиварница АД Прилеп е втора по големина од вкупно три пиварници кои делуваат на територијата на Република Македонија според пазарното учество.

IV Финансиски податоци за последните три години

- *Вкупни средства:*

Година	Вкупни средства
2010	1.303.912
2011	1.447.853
2012	1.503.547

- *Вкупни обврски:*

Година	Вкупни обврски
2010	118.962

2011	177.801
2012	176.694

- *Добивка пред оданочување/загуба:*

Година	Добивка пред оданочување/загуба
2010	99.850
2011	90.176
2012	104.423

- *Нето добивка по акција:*

Година	Нето добивка по акција
2010	2.411,74
2011	2.146,53
2012	2.538,13

- *Коефициент цена/добивка:*

Година	Коефициент цена/добивка
2010	4,16
2011	4,75
2012	3,26

- *Коефициент цена/книговодствена вредност:*

Година	Коефициент цена/книговодствена вредност
2010	0,34
2011	0,32
2012	0,24

- *Износ на исплаќена дивиденд по акција:*

Во анализираниот период не е исплатена дивиденд

- *Дивиденден принос:*

Во анализираниот период не е исплатена дивиденда

Збирен преглед на финансиски податоци за последните три години

Година	Вкупни средства	Вкупни обврски	Добивка пред оданочување/загуба	Нето добивка по акција	Коефициент цена/добивка	Коефициент цена/книговодствена вредност
2010	1.303.912	118.962	99.850	2.411,74	4,16	0,34
2011	1.447.853	177.801	90.176	2.146,53	4,75	0,32
2012	1.503.547	176.694	104.423	2.538,13	3,26	0,24

V Податоци за акциите на Прилепска пиварница АД Прилеп за кои се бара котација

- *Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност:*
 - Барањето за задолжителна котација кое се доставува до Македонска Берза се однесува на вкупно 39.918 акции, односно на 39.297 обични акции и 621 приоритетни акции издадени од издавачот Прилепска пиварница АД Прилеп.
 - Номиналната вредност на една обична акција изнесува 125 ЕУР.
 - До моментот на поднесување на Барањето за задолжителна котација до Македонска Берза, со акциите на Прилепска пиварница АД Прилеп се тргувало на Редовниот пазар, односно на Пазар на АД со посебни обврски за известување.
- *Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено: правото на глас, правото на учество во добивката, како и правата во случај на стечај односно ликвидација на издавачот:*

Обичните акции согласно Статутот на Прилепска пиварница АД Прилеп, се акции кои им даваат на нивните сопственици:

- право на глас во Собранието на Друштвото;
- право на исплата на дел од добивката (дивиденда); и
- право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на друштвото.

Приоритетните акции кои имаат право на глас, даваат и други повластени права, како што се правото на дивиденда во однапред утврден


паричен износ или во процент од номиналниот износ на акцијата, правото на превенство при исплата на дивиденда, правото на исплата од остатокот од ликвидациона, односно стечајна маса и други права определни со одлуката за издавање акции, во согласност со закон.

- *Наведување на одредбите од Статутот на Друштво кои се однесуваат на: Собранието на акционери, соопшенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на Друштво, откупи на сопствени акции:*


Во статутот на Прилепска пиварница АД Прилеп одредбите од оваа точка се наведени во:

- Глава V: ОСНОВНА ГЛАВНИНА И АКЦИИ (Членови:10-19);
 - Глава VI: ПОСТАПКА ЗА СВИКУВАЊЕ НА СОБРАНИЕ (Членови:20-39);
 - Глава X: ЗГОЛЕМУВАЊЕ И НАМАЛУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА(Членови: 79-83);
 - Глава XV: АКТИ, ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМИРАЊЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ (Членови: 93-95); и
 - Глава XX: РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИТЕ СО СПОГОДБА ИЛИ АРБИТРАЖА (Член: 114).
- *Статистички податоци за тргувањето со акции на Друштво за период од три години*

Графички приказ на движење на цената во период 01.01.2010 - 31.12.2012



Графички приказ на количини испрѓувани акции во изменајниот период од 3 години



Табеларен преглед на цени и количини на испрѓувани акции во изменајниот период од 3 години

Период	Последна цена на последна трансакција	Мак.	Мин.	Просечна цена	Количина	Промет во денари
01.01.2010-31.12.2010	9.300,00	10.801,00	9.000,00	10.040,30	1.533,00	15.726.004,00
01.01.2011-31.12.2011	9.301,00	11.200,00	9.000,00	10.204,12	906,00	9.392.377,00
01.01.2012-31.12.2012	8.500,00	9.301,00	7.550,00	8.286,03	643,00	5.280.544,00

VI Податоци за органите на управување на издавачот

- *Управен одбор*

Кирил Самарџиоски – Претседател на Управен одбор – дипломиран технолог. Роден на 30.01.1943 година. Дипломирал на Технолошки факултет во Скопје на 13.06.1966 година а од 16.05.1966 година е вработен во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, каде беше долгогодишен Генерален директор. Работниот однос во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп му е престанат на 16.05.2007 година поради исполнување на услови за старосна пензија. Претседател е на управниот одбор без засновање на работен однос. Поседува 26.898 обични акции со право на глас односно 67,38 % од вкупниот број на акции 39.918.

Сашко Самарџиоски – Генерален директор – дипломиран економист. Роден на 19.06.1974 година во Прилеп. Дипломирал на Економскиот Факултет Скопје, отсек Маркетинг и надворешна трговија во 1997 година. Вработен во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од 01.09.1998 година каде има извршувано работни задачи на работно место Шеф на Маркетинг, Директор на маркетинг и Главен директор за економско-правни работи. Од 01.06.2007 година е Генерален Директор во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп. Член е на Надзорен одбор на ПАКОМАК ДОО Скопје. Поседува 2.000 обични акции со право на глас односно 5,01 % од вкупниот број на акции 39.918.

Панде Самарџиоска – Заменик на Генерален Директор – дипломиран инженер технолог-базно органско и полимерно инженерство. Родена на 25.04.1970 година. Дипломирала на Технолошко-металуршки факултет Скопје во 1993 година. Вработена во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од 01.10.1993 година. Од 01.06.2007 година е Заменик Генерален Директор во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп. Поседува 100 обични акции со право на глас односно 0,25 % од вкупниот број на акции 39.918.

Благоја Спиркоски – член на Управен одбор – дипломиран машински инженер. Роден на 03.02.1966 година. Дипломирал на Машински факултет во Скопје во 1990 година. Вработен во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од 15.10.1990 година. Моментално работи на работно место Директор на електромашинско одржување и енергетика. Не поседува акции.

Виолета Мартиноска – член на Управен одбор – дипломиран правник. Родена на 24.10.1954 година. Дипломирала на Правен факултет Скопје во 1982 година. Вработена во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од 07.09.1989 година. Моментално работи на работно место Директор на општ и правен сектор. Поседува 15 обични акции со право на глас односно 0,03 % од вкупниот број на акции 39.918.

Дања Димовска Микаровска – член на Управен одбор – дипломиран професор по англиски јазик и книжевност. Родена на 21.03.1981 година. Дипломирала на Филолошки факултет „Блаже Конескиг во Скопје на 30.09.2003 година. Вработена во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од 01.12.2006 година. Моментално работи на работно место Асистент на Генерален и на Заменик Генерален директор. Поседува 2 обични акции со право на глас односно 0,005 % од вкупниот број на акции 39.918.

Јованче Димитријески – член на Управен одбор – дипломиран технолог. Роден на 19.01.1948 година. Пензиониран. Работниот однос му е престанат на 19.01.2012 година поради исполнување на услови за старосна пензија. Извршувал работни задачи на работно место Шеф на варилница за пиво, Раководител на точилница и Шеф на точилница. Член е на управниот одбор без засновање на работен однос. Не поседува акции.

- **Надзорен одбор**

Трајан Јанкулоски – Претседател на Надзорен одбор – дипломиран економист. Работи на работно место Директор на сектор за логистика. Роден на 13.12.1955 година. Дипломирал на Економски факултет-Скопје во 1980 година. Вработен во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од 04.01.1983 година па се до денес. Целото работно искуство го стекнал во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп и тоа најпрвин како Референт за увоз и извоз, Директор на комерција од 26.01.1989 година, а од 01.11.2012 година како Директор на сектор за логистика. Два мандати бил член на Управен одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, а од 01.10.2010 година е член и Претседател на Надзорен одбор на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп. Поседува 2 обични акции со право на глас односно 0,005 % од вкупниот број на акции 39918.

Љубица Магдеска – член на Надзорен одбор – независен член – дипломиран економист. Работи на работно место Референт за аналитика и контрола. Родена на 19.07.1953 година. Дипломирала на Економски факултет – Прилеп во 1978 година. Вработена во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од 02.03.1981 година до денес. Целото работно искуство го стекнала во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, како Раководител на финансова оператива, Шеф на продажба, Шеф на наплата, Раководител за дистрибутери и Референт за аналитика и контрола. Еден мандат била член на Надзорен одбор. Последниот избор за член на Надзорен одбор е со одлука на Собранието на акционери одржано на 01.10.2010 година. Не поседува акции.

Светлана Тодороческа – член на Надзорен одбор – дипломиран технолог. Работи на работно место Шеф на контрола на квалитет. Родена на 29.06.1953 година. Дипломирала на Технолошкиот факултет Скопје 1979

година. Вработена во Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од 01.12.1979 година, во почетокот како Технолог во лабораторија а моментално како Шеф на контрола на квалитет. Еден мандат била член на Надзорен одбор. Последниот избор за член на Надзорен одбор е со одлука на Собранието на акционери одржано на 01.10.2010 година. Не поседува акции.

Бројот на акциите и нивното процентуално учество во основната главнина на издавачот Прилепска пиварница А.Д. Прилеп, а со тоа и во гласачката структура е според податоците од акционерската книга на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп од 31.12.2012 година.

- *Податок за било каква поврзаност помеѓу лицата наведени погоре во оваа точка*

Согласно дефиницијата за “поврзани физички лица” од Законот за хартии од вредност, лицата Кирил Самарџиоски – Претседател на Управен Одбор, Сашко Самарџиоски – Генерален директор и Панде Самарџиоска – Заменик на Генерален директор, се поврзани физички лица, односно лицето Кирил Самарџиоски е родител на лицата Сашко и Панде Самарџиоски и следствено на тоа, лицата Сашко Самарџиоски и Панде Самарџиоска се брат и сестра.

Согласно дефиницијата за “Физичко лице поврзано со правно лице” од Законот за хартии од вредност, лицето Кирил Самарџиоски – Претседател на Управен Одбор е физичко лице поврзано со правното лице Прилепска пиварница А.Д. Прилеп и директно поседува 68,45% од акциите со право на глас во правното лице.

- Членовите на управниот и надзорниот одбор не биле членови на управен или надзорен одбор на други друштва против кои била поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години.
- На ниту едно од горенаведените лица не им е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот Прилепска пиварница А.Д. Прилеп во последните пет години.
- *Не постои судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.*
- *Не постои договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите и други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот*

- *Не постои* никакво ограничување на располагањето со акциите на членовите на управниот и надзорниот одбор кои членовите на УО/НО ги поседуваат кај издавачот на Прилепска пиварница А.Д. Прилеп (привремена мерка, заложно право и слично).

VII Развојни перспективи

- *Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во производството, продажбата и проширувањето за период од 3 години*

Прилепска пиварница А.Д. Прилеп изминатите 3 години доследно се придржуваше кон веќе воспоставената пракса и континуирано вложуваше во развој и осовременување на технологијата во процесот на производство, преку инвестиции во најсофистицирана опрема за филтрација и стабилизација на пиво, нови лежни подруми, линија за точење на газирани сокови и пиво во стаклена амбалажа и слично. Освен инвестициите во развој на производниот процес, во изминатите три години, Прилепска пиварница А.Д. Прилеп склучи и договори за дистрибуција на светски познатите брендови на пиво Туборг и Карлсберг, вино Стоби, како и на вода Књаз Милош, Аква Вива и енергетски пијалок Гурана. На тој начин преку една широка палета на производи Прилепска пиварница А.Д. Прилеп ја подобри и зацврсти положбата на македонскиот пазар на пијалоци.

- *Основните претпоставки и проценка за движење на добивката во наредните 3 години*

Менаџментот гледа развојни перспективи во натамошно проширување на асортиманот на пива, како и зголемување на асортиманот на газирани сокови. Во однос на овошните сокови во иднина се планира и производство на сокови под приватна трговска марка. Развојните планови се кон тоа продажбата секоја следна година да расте од 5-10% споредено со претходната, трошоците најмногу до 8%, додека добивката да достигне 10% сметано во однос на вкупниот приход. Во блиска иднина, од поголемите инвестиции, планирана е изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води, набавка на нови возила и слично.

VIII Финансиски извештаи:

Прилог 1

*Биланс на усѣх за 2010 година
Биланс на состојба на 31.12.2010
Извештај за гошовинскиот ѿек на 31.12.2010
Извештај за промениѿе во каѿиѿалот на 31.12.2010
Извештај на независниѿе ревизори за рабоѿењеѿо на Прилејска ѿиварница АД
Прилеј заклучно со 31.12.2010*

Прилог 2

*Биланс на усѣх за 2011 година
Биланс на состојба на 31.12.2011
Извештај за гошовинскиот ѿек на 31.12.2011
Извештај за промениѿе во каѿиѿалот на 31.12.2011
Извештај на независниѿе ревизори за рабоѿењеѿо на Прилејска ѿиварница АД
Прилеј заклучно со 31.12.2011*

Прилог 3

*Неревидиран Биланс на усѣх за 2012 година
Неревидиран Биланс на состојба на 31.12.2012
Неревидиран Извештај за гошовинскиот ѿек на 31.12.2012
Неревидиран Извештај за промениѿе во каѿиѿалот на 31.12.2012*

Прилог 4

Тековна состојба од Трговскиот реѿисѿар не ѿосѿара од ѿри дена.

ЗАБЕЛЕШКА: Бројот на обични и приоритетни акции во тековната состојба е променет со конверзија на приоритетните во обични акции по продажба на истите од страна на ПИОМ. Промената на овој податок во тековната состојба е во тек.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА
А.Д.-ПРИЛЕП

Бр. 03-363
08.04 2013 год.

Извештај
од ревизијата на финансиските извештаи за 2012 г.
на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп

Радовиш, април 2013

До

Акционерите на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ

Ние извршивме ревизија на приложениот Извештај за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп, за периодот заклучно со 31.12.2012 г. како и на соодветниот Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Прегледот на паричните текови и Извештајот за промените во главнината за годината која завршува на тој датум.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење на сметководство (Сл.Весник на РМ бр.159/09 и 164/10). Одговорноста вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избирање и примена на соодветни сметководствени политики како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност и обврска е да изразиме мислење за реалноста и објективноста на искажаните состојби во финансиските извештаи на АД врз основа на нашата ревизија.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Зависно од расудувањето на ревизорот се избираат постапки вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Со своите проценки на ризикот ревизорот ја испитува и разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на друштвото.

Ревизијата исто така вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на раководството, а исто така и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

ТП ММ РЕВИЗИЈА Радовиш

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги прибравме се достатни и соодветни за да обезбедат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Според нашето мислење Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата) дава вистинска и објективна слика за финансиската состојба на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп под состојба 31.12.2012 година, како и резултатите од работењето, Извештајот за сеопфатната добивка (Билансот на успех) и парични текови за годината која завршува со тој датум во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување (МСФИ) кои се применуваат во РМ, барањата на Законот за трговските друштва и други регулативи.

Радовиш, 05. 04. 2013

Овластен ревизор:
Стојна Здравева



ТП ММ Ревизија Радовиш



ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

БИЛАНС НА УСПЕХОТ

(во 000 ден)

	Белешки	31.12.2012	31.12.2011
Приходи			
Останати приходи	4	1,283,016	1,199,522
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието	5	48,424	45,045
Вкупни приходи		5,910	4,077
		1,337,350	1,248,644
Залиха на готови производи и производство во тек на почетокот на годината		75,771	53,746
Залиха на готови производи и производство во тек на крајот на годината		-62,548	-75,771
Употребени сировини и потрошни материјали	6	581,662	607,583
Трошоци за вработените	7	105,398	101,702
Амортизација		149,102	148,999
Останати расходи	8	193,668	189,860
Финансиски трошоци	9	432	674
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		189,442	131,675
Вкупни расходи		1,232,927	1,158,468
ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧИВАЊЕ		104,423	90,176
Данок на добивка	19	3,106	4,491
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		101,317	85,685
ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРЕПИШЕ НА:			
Сопствениците на матичното друштво		/	/
Неконтролирани (малцински) учества		/	/

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски



Директор
Сашко Самарџиоски




ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА



ПОЗИЦИЈА	31.12.2012	31.12.2011
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	101,317	85,685
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		
Останата сеопфатна добивка	0	0
Останата сеопфатна загуба		
Добивки/загуби од странско работење		
Добивки/загуби од повторно мерење на финансиски средства		
Ефективен дел од добивки/ загуби од хеџинг инструменти		
+/- Промени во ревалоризационите резерви на нетековните средства		
Актуарски добивки/загуби за дефинирани планови за користи на вработените		
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка		
Нето останата сеопфатна добивка	101,317	85,685
Нето останата сеопфатна загуба		
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	101,317	85,685
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРИПИСА НА:		
Сопствениците на матичното друштво	101,222	85,589
Неконтролирани (малцински) учества	95	95

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски



Директор
Сашко Самарџиоски

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп


БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

во 000 ден


	Белешки	31.12.2012	31.12.2011
А.Средства			
Нетековни средства			
Нематеријални средства и гудвил	10	18	39
Материјални средства по нето сег.вред.	10	751,188	574,618
Финансиски вложувања		1,153	1,153
<u>Вкупно нетековни средства</u>		<u>752,359</u>	<u>575,810</u>
Тековни средства			
Залихи	11	217,394	227,656
Побарувања од поврзани друштва			
Побарување од купувачите	12	210,696	192,573
Др. Краткор. Побарувања-Дадени аванси	13	6,290	
Побарувања од државата и др. институции		1,079	138
Останати краткорочни побарувања и финансиски средства		257,450	363,457
Парични средства	14	102,191	76,814
АВР		2,594	11,405
<u>Вкупно тековни средства</u>		<u>797,694</u>	<u>872,043</u>
<u>Вкупно средства</u>		<u>1,550,053</u>	<u>1,447,853</u>
Б.Главнина			
Основна главнина (Запишан капитал)	15	305,262	305,262
Резерви		64,136	64,136
Акумулирана добивка		900,654	815,065
Нераспределена добивка од финан.година		101,222	85,589
<u>Вкупно капитал и резерви</u>		<u>1,371,274</u>	<u>1,270,052</u>
В.Обврски			
Долгорочни финансиски обврски-(заеми и кредити)	16		468
Краткорочни финансиски обврски-(заеми и кредити)			
Обврски спрема поврзани друштва	17		
Обврски спрема добавувачите	17	133,710	127,463
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата			29,483
Обврски спрема вработените	18		
Обврски за даноци и придонеси и други краткорочни обврски	19	42,984	18,078
ПВР		2,085	2,309
<u>Вкупно обврски</u>		<u>178,779</u>	<u>177,801</u>
<u>Вкупно главнина и обврски</u>		<u>1,550,053</u>	<u>1,447,853</u>

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорбаноски



Директор
Сашко Самарџиоски




ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИОТ ТЕК

(во 000 ден.)

	12/31/2012	12/31/2011
Нето добивка за финансиската година	101,222	85,589
Побарувања од купувачите	(18,123)	(29,667)
Краткорочни финансијски вложувања	106,007	(281,337)
Останати побарувања	(7,231)	39
Активни временски разграничувања	8,811	(4,458)
Залихи	10,262	5,548
Обврски спрема добавувачи	6,247	60,537
Обврски по краткорочни кредити и др. финансијски обврски	-	-
Останати тековни обврски	(29,483)	(4,989)
Обврски спрема вработените	-	-
Други обврски, даноци и придонеси и др.	24,906	4,690
ПВР	(224)	(557)
Нето готовински прилив од деловни активности	202,394	(164,605)
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Нематеријални средства	21	21
Долгорочни финансијски вложувања	-	-
Набавки или оттуѓување на основни средства	(176,570)	(32,184)
	(176,549)	(32,163)
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Обврски по долгорочни кредити	-	-
Акционерски капитал	(468)	(1,360)
Резерви	-	-
Акомулирана добивка	-	-
	(468)	(1,360)
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	25,377	(198,128)
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	76,814	274,942
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	102,191	76,814

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годините што завршуваат на 31.12.2012 и 2011 г

	Запишан капитал	Резерви	Акумулиран а добивка	Добивка за финансиска година	Вкупно
Состоба на 01.01.2011 г.	305,263	64,136	614,618	200,446	1,184,463
Распоред на добивката од 2010 год					
Дел од добивката за дивидента на приоритетни акции за Фонд за ПИОМ					
Состојба по распределбата на добивката од 2010 г.	305,263	64,136	614,618	200,351	1,184,368
Нето добивка (загуба) по Биланс на успех за 2011 г.	305,263	64,136	614,618	85,684	85,684
Состоба на 31.12.2011 г.	305,263	64,136	614,618	286,035	1,270,052
Состоба на 01.01.2012 г.					
Распоред на добивката од 2011 год					
Состојба по распределбата на добивката од 2011 г.	305,263	64,136	614,713	285,940	1,270,052
Нето добивка (загуба) по Биланс на успех за 2012 г.	305,263	64,136	614,713	101,222	101,222
Состоба на 31.12.2012 г.	305,263	64,136	614,713	387,162	1,371,274

Корекција

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп (во понатамошниот текст Друштвото) произведува и продава пиво и безалкохолни газирани и негазирани сокови. Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 4.989.750 ЕУР поделен на 39.918 акции од кои 39.297 се обични акции и 621 се приоритетни акции резервирани за поранешни сопственици. Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Цане Кузманоски - 1 во Прилеп.

На 31 декември 2012г, Друштвото имало 247 вработени (2011; 224). Финансиските извештаи на Друштвото беа одобрени за издавање од страна на раководството на 28 февруари 2013 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применет при подготвувањето на финансиските извештаи се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Сл. Весник на РМ 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10) и Правилникот за водење сметководство (Сл. Весник на РМ бр. 159/09 и 164/10), односно според Меѓународните сметководствени стандарди - МСС, Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ, Толкувањата на постојниот комитет за толкување - ПКТ и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на метадата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето. Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на Друштвото.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани подолу.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари.

Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото.

Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

2.2 Користење на проценки

При изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ Раководството на Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3 Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 г.

2.4 Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти (рабати) и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога производите се испорачани односно кога договорената услуга е извршена односно кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите.

2.5 Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.6 Оперативен лизинг

Лизингот каде Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Горепомнатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех) во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.7 Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) на Друштвото.

2.8 Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.9 Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните и негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојбата) и Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско опкружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех).

2.10 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 декември 2012 г. се состојат од недвижности и опрема.

Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средствата. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегување во оперативни трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2.11 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и други слични права. Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

2.12 Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век.

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото.

Пропишаните годишни стапки на амортизацијата се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства, се како што следува:

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

Недвижности	2,5% - 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% - 25%
Нематеријални средства	20%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

Пресметувањето на амортизацијата за даночни цели е пропишана со Законот за данокот на добивка, кој ги признава пропишаните стапки со Номенклатурата како официјални. Горенаведените амортизациони стапки кои Друштвото ги применува не се разликуваат од пропишаните амортизациони стапки за даночни цели.

2.13 Обезвреднување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот на секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото, како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се обезвреднети, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од обезвреднување. Доколку надоместливата вредност на средствата е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од обезвреднување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат како расход согласно МСС 36 - Обезвреднување на средствата. Обезвреднетите нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања на обезвреднувањето.

2.14 Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалени за трошоците на продажбата.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува како трошок се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството.

Залихите кои се обезвреднети или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

Залихите на производи за препродажба се евидентираат според набавната вредност

2.15 Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција.

При иницијалното признавање, Раководството ја одредува класификацијата на

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи - загуби поради обезвреднување.

Исправката за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои **објективен** доказ дека Друштвото нема да биде **во можност** да ги наплати сите доспеани износи во согласност со **оригиналните** услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се обезвреднети.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправката на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна Добивка (Билансот на успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно потишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

б) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.16 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциските сметки, благајната и останатите високоликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертабилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.17 Надоместоци на вработените

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување
Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќање на надоместоци во име на вработените од страна на Работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивното настанување.

2.18 Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на даночно непризнатите трошоци, како и при исплата на дивиденда при распределба на добивката (почнувајќи од

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

остварената добивка за 2009 година), освен кога дивидендата се плаќа на домашно правно лице.

Одложени даноци

Одложените даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.19 Дивиденди

Дивидендите се искажуваат како обврска со намалување на капиталот во периодот во кој се одобрени од сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината, кои се објавени по датумот на Извештајот на финансиската состојба се обелоденуваат како настани по периодот на известување.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спиеведување на своите деловни активности, Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1 Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажба и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управувањето со ризик од курсни разлики и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување - на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиската состојба искажани во странска валута на 31 декември 2012 и 2011 година се дадени во следниов преглед:

Валута	31.декември 2012 г.	31.декември 2011
1 ЕУР	61.5000 денари	61.5050 денари
1 УС\$	46.6510 денари	47.5346 денари

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кои преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот.

Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложување во хартии од вредност. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Друштвото не вложува во хартии од вредност.

3.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото не користи финансиски деривативи (фјучерс договори).

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на своите производи и услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото ги спроведува следните дејствија: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби итн.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5. Проценки на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се најважни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА		
Приходите од продажба се состојат од (во 000 д):	12/31/2012	12/31/2011
Приходи од продажба на стоки во земјата	1,261,648	1,187,470
Приходи од продажба на стоки во странство	17,874	9,850
Останати приходи и приходи од наемнини	186	12,095
Вкупно приходи од продажба	1,279,708	1,209,415
5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ		
Останатите оперативни приходи се состојат од (во 000 д)	12/31/2012	12/31/2011
Други деловни приходи	16,386	16,630
Приходи од наплатени отпишани побарувања	1	3
Приходи од одпис на обврски	20	1,281
Приходи од продажба на НПО, материјали, Ситен инв., амбалажа	13,159	48
Вкупно останати оперативни приходи	29,566	17,962
6. ТРОШОЦИ ЗА СИРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ		
Трошоците за сировини и материјали се состојат од (во 000д):	12/31/2012	12/31/2011
Трошоци за сировини и материјали	451,092	451,150
Потрошен помошен материјал	132,288	156,599
Вкупно трошоци за сировини и материјали	583,380	607,749
7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ		
Трошоците за плати, надоместоци како и даноците и придонесите за вработените се состојат од (во 000 ден):	12/31/2012	12/31/2011
Нето плати	69,105	66,738
Придонеси даноци од плати	36,293	34,964
Хранарина	6,402	7,032
Регрес за годишен одмор	-	-
Други надоместоци (отпремнини, одвоен живот, награди и др.)	380	454
Вкупно трошоци на вработените	112,180	109,188
8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ		
Другите оперативни расходи од работењето се состојат од (во 000ден):	12/31/2012	12/31/2011
Дневници за службени патувања во земјата	2,194	2,100
Репрезентација	17,445	13,756
Трошоци за реклама	68,190	70,541
Адвокатски и консалтинг услуги и ревизија	3,429	1,898
Вкупно други оперативни трошоци	91,258	88,295

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат (во 000 ден):	12/31/2012	12/31/2011
Приходи од камати	28,090	21,343
Позитивни курсни разлики		20
Расходи од камати	(26)	(35)
Негативни курсни разлики	(407)	(639)
Вкупно нето приходи од финансирање	27,657	20,689

10. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Постојаните средства се состојат од следното (во 000 ден):

ОПИС	Земјиште	Згради	Опрема и транс средства	Долг.фин влож	Нематер средств а	ВКУПНО
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2011 г.	1,967	280,092	2,580,535	1,001	757	2,864,352
Нови набавки во годината		13,654	101,004			114,658
Пренос од инвестиции во тек			(33,487)			(33,487)
Расходувања - намалувања		(4,742)	(666)			(5,408)
Состојба на 31.12.2011 г.	1,967	289,004	2,647,386	1,001	757	2,940,115
Акумулирана амортизација						
Состојба на 01.01.2011 г.		210,316	2,077,659	499	66	2,288,540
Амортизација 2011г		4,388	144,692		21	149,101
Расходувања (намалувања)		(222)	(456)			(678)
Состојба на 31.12.2011 г.	-	214,482	2,221,895	499	87	2,436,963
Нето сметководствена вредност на 01.01.2011 г	1,967	69,776	502,876	502	691	575,812
Нето сметководствена вредност на 31.12.2011 г	1,967	74,522	425,491	502	670	503,152

Во овој преглед не се содржани Авансите за опрема во износ од 249.207 Илј.ден

11.ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 ден):

Материјали	12/31/2012	12/31/2011
Резервни делови	109,941	99,845
Ситен инвентар и амбалажа на залиха и во употреба	40,666	40,321
Намалено за исправка на вред.на амбалажа и сит.инв	195,497	193,445
Недовршено производство	(197,383)	(182,972)
Готови производи-производи на склад	41,852	43,390
Одстапување од цените на производите	38,860	51,348
Стоки (нето)	(18,163)	(18,968)
Дадени аванси (на Добавувачи во странство)	6,124	1,246
Вкупно залихи	217,394	260,394

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

12. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ			
Побарувањата од купувачите се состојат од (во 000 ден):			
Побарувања од купувачи во земјата	12/31/2012		12/31/2011
Намалено за исправка за утужени побарувања	198,523		198,373
Побарувања од купувачи во странство	11,021		244
Вкупно побарувања од купувачи	209,544		198,617
Во побарувањата од купувачите во земјата се вклучени и:			
- Сумниви и спорни побарувања(тужени)	7,787		
- Побарувања за дадени аванси	3,184		
- Побарувања од т.н. неактивни купувачи-кои побарувања се постаро од една година	13,203		
13. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА			
Другите побарувања се состојат од следното (во 000 ден):			
Побарувања од работници	12/31/2012		12/31/2011
Други побарувања-Орочени депозити (краткорочни пласмани)	19		50
Вкупно други побарувања	253,451		358,271
	253,470		358,321
14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			
Парите и паричните еквиваленти се состојат од (во 000 ден):			
Пари на денарски сметки и благајни	12/31/2012		12/31/2011
Пари на девизни сметки и благајни	100,780		75,101
Вкупно парични средства	366		8
	101,146		75,109

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Во Централниот регистер на РМ друштвото има запишано акционерски капитал во износ од 4.989.750 ЕУР.

Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент (15%) од добивката согласно статутот на Друштвото.

15.1. Состојба на акциите

Фактичката состојба на бројот на акциите по родови на акции е следната:

Родови на акции	Во сопственост 01.01.12		Состојба			
		%	Зголем.	Намалув.	31.12.12	%
Обични акции	- Акционери по Акционерска книга	39,297	98.44		39,297	98.44
Приоритетни акции	- Министер.за финансии - Фонд на ПИОМ на РМ	621	1.56		621	1.56
	Вкупно:	39,918	100.0		39,918	100.0

- Номиналната вредност на една акција изнесува 125 ЕУР
- Акции со право на глас 39.297

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

16. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ		
Долгорочните обврски се состојат од (во 000 ден):	12/31/2012	12/31/2011
Долгорочни обврски по основ на заеми и кредити		
Долгорочни обврски за аванси депозити и кауции		
Други долгорочни обврски		468
Вкупно долгорочни обврски	-	468
17. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ		
Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат (во 000 ден):	12/31/2012	12/31/2011
Добавувачи во земјата		
Добавувачи во странство	99,200	94,691
Добавувачи за нефактурисани стоки	34,477	32,739
	22	22
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	133,699	127,452
18. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ		
Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2012	12/31/2011
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни обврски во странство		
Обврски за бруто плати		
Примени аванси	10	10
Обврски по основ на учество во резултатот	13,164	13,069
Други обврски-обврски по даноци и акцизи	29,404	34,115
Вкупно други краткорочни обврски	42,578	47,194
Обврските по основ учество во резул. се обврски по дивидента на приоритетни акции од поранешни години		
19. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК ОД ДОБИВКА		
Данокот на добивка во износ од 3.106 Илј. ден по стапка од 10% е пресметан на даночна основица од непризнаени расходи во согласност со Законот за данок на добивка.		

Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА
А.Д.-ПРИЛЕП
Бр. 0П-350
06-04 20 12 год.

Извештај
од ревизијата на финансиските извештаи за 2011 г.
на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп

Скопје, март 2012

До

Акционерите на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ

Согласно со Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10), Законот за ревизија (Сл.Весник на РМ бр. 158/10) и Меѓународните стандарди за ревизија (Сл.Весник на РМ бр.79/2010). Ние извршивме ревизија на приложениот Извештај за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп, за периодот заклучно со 31.12.2011 г. како и на соодветниот Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Прегледот на паричните текови и Извештајот за промените во главнината за годината која завршува на тој датум.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење на сметководство (Сл.Весник на РМ бр.159/09 и 164/10). Одговорноста вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избирање и примена на соодветни сметководствени политики како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност и обврска е да изразиме мислење за реалноста и објективноста на искажаните состојби во финансиските извештаи на АД врз основа на нашата ревизија.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Зависно од расудувањето на ревизорот се избираат постапки вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Со своите проценки на ризикот ревизорот ја испитува и разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото.


Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

Ревизијата исто така вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на раководството, а исто така и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги прибравме се достатни и соодветни за да обезбедат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Според нашето мислење Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата) дава вистинска и објективна слика за финансиската состојба на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД БИМ - Прилеп под состојба 31.12.2011 година, како и резултатите од работењето, Извештајот за сеопфатната добивка (Билансот на успех) и парични текови за годината која завршува со тој датум во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување (МСФИ) кои се применуваат во РМ, барањата на Законот за трговските друштва и други регулативи.

Е.Р.Ц. ДОО
Скопје 31.03.2012

Овластен ревизор:
Стевчо Витанов



Е.Р.Ц. доо
Петар Дуљанов, управител

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

БИЛАНС НА УСПЕХОТ 31.Декември 2011 и 2010 (во 000 денари)

	Белешки	31.12.2011	31.12.2010
Приходи	4	1,199,522	1,084,474
Останати приходи	5	45,045	55,785
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието		4,077	2,878
Вкупни приходи		1,248,644	1,143,137
Залиха на готови производи и производство во тек на почетокот на годината		53,746	28,681
Залиха на готови производи и производство во тек на крајот на годината		-75,771	-53,746
Употребени сировини и потрошни материјали	6	607,583	522,459
Трошоци за вработените	7	101,702	92,039
Амортизација		148,999	172,659
Останати расходи	8	189,860	191,891
Финансиски трошоци	9	674	2,792
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		131,675	86,512
Вкупни расходи		1,158,468	1,043,287
ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧИВАЊЕ		90,176	99,850
Данок на добивка	19	4,491	3,578
ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		85,685	96,272
ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРЕПИШЕ НА:			
Сопствениците на матичното друштво		/	/
Неконтролирани (малцински) учества		/	/

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски



Директор
Сашко Самарџиоски



ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

ПОЗИЦИЈА	31.12.2011	31.12.2010
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	85,685	96,272
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		
Останата сеопфатна добивка	0	0
Останата сеопфатна загуба		
Добивки/загуби од странско работење		
Добивки/загуби од повторно мерење на финансиски средства		
Ефективен дел од добивки/ загуби од хеџинг инструменти +/- Промени во ревалоризационите резерви на нетековните средства		
Актуарски добивки/загуби за дефинирани планови за користи на вработените		
Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка		
Нето останата сеопфатна добивка	85,685	96,272
Нето останата сеопфатна загуба		
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	85,685	96,272
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРИПИШЕ НА:		
Сопствениците на матичното друштво	85,589	95,785
Неконтролирани (малцински) учества	95	487

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски



Директор
Сашко Самарџиоски



ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

БИЛАНС НА СОСТОЈБА на 31.12.2011 и 2010

А.Средства	Белешки	во 000 ден	
		12/31/2011	12/31/2010
Нетековни средства			
Нематеријални средства и гудвил	10	39	60
Материјални средства по нето сег.вред.	10	574,618	542,434
Финансиски вложувања		1,153	1,153
<u>Вкупно нетековни средства</u>		<u>575,810</u>	<u>543,647</u>
Тековни средства			
Залихи	11	227,656	233,204
Побарувања од поврзани друштва			
Побарување од купувачите	12	192,573	162,906
Др. Краткор. Побарувања	13		
Побарувања од државата и др. институции		138	177
Останати краткорочни побарувања и финансиски средства		363,457	82,120
Парични средства	14	76,814	274,942
АВР		11,405	6,947
<u>Вкупно тековни средства</u>		<u>872,043</u>	<u>760,296</u>
<u>Вкупно средства</u>		<u>1,447,853</u>	<u>1,303,943</u>
Б.Главнина			
Основна главнина (Запишан капитал)	15	305,262	305,262
Резерви		64,136	64,136
Акумулирана добивка		815,065	719,280
Нераспределена добивка од финан.година		85,589	95,785
<u>Вкупно капитал и резерви</u>		<u>1,270,052</u>	<u>1,184,463</u>
В.Обврски			
Долгорочни финансиски обврски-(заеми и кредити)	16	468	1,828
Краткорочни финансиски обврски-(заеми и кредити)			
Обврски спрема поврзани друштва	17		
Обврски спрема добавувачите	17	127,463	66,926
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надоместоци на плата		29,483	34,472
Обврски спрема вработените	18		
Обврски за даноци и придонеси и други краткорочни обврски	19	18,078	13,388
ПВР		2,309	2,866
<u>Вкупно обврски</u>		<u>177,801</u>	<u>119,480</u>
<u>Вкупно главнина и обврски</u>		<u>1,447,853</u>	<u>1,303,943</u>

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски

Директор
Сашко Самарџоски

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИОТ ТЕК

(во 000 ден.)

	12/31/2011	12/31/2010
Нето добивка за финансиската година	85,589	96,272
Побарувања од купувачите	-29,667	-18,037
Краткорочни финансијски вложувања	-281,337	3,410
Останати побарувања	39	10
Активни временски разграничувања	-4,458	-3,910
Залихи	5,548	-97,934
Обврски спрема добавувачи	60,537	-56,639
Обврски по краткорочни кредити и др. финансијски обврски	0	
Останати тековни обврски	-4,989	1,826
Обврски спрема вработените	0	378
Други обврски, даноци и придонеси и др.	4,690	-20,830
ПВР	-557	781
Нето готовински прилив од деловни активности	-164,605	-94,673
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Нематеријални средства	21	
Долгорочни финансијски вложувања	0	
Набавки или оттуѓување на основни средства	-32,184	118,395
	-32,163	118,395
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Обврски по долгорочни кредити	-1,360	
Акционерски капитал		
Резерви		
Акумулирана добивка	0	
	-1,360	0
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	-198,128	23,722
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	274,942	250,176
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	76,814	273,898

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАИ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ
За годините што завршуваат на 31.12.2011 и 2010 г
(во 000 денари)

	Запишан капитал	Резерви	Акумулиран а Добивка	Добивка за финансиска година	Вкупно
Состојба на 01.01.2010 г	305,263	64,136	614,618	104,660	1,088,677
Распоред на добивката од 2009 год (аком.доб.)				(486)	(486)
Дел од добивката за дивидентата на приоритетни акции за Фонд за ПИОМ				104,174	1,088,191
Состојба по распределбата на добивката од 2009 г.	305,263	64,136	614,618	96,272	96,272
Нето добивка (загуба) по Биланс на успех за 2010 г.				200,446	1,184,463
Состојба на 31.12.2010 г.	305,263	64,136	614,618	200,446	1,184,463
Состојба на 01.01.2011 г.					
Распоред на добивката од 2010 год				(95)	(95)
Дел од Добивката за дивидентата на приоритетни акции за Фонд за ПИОМ				200,351	1,184,368
Состојба по распределбата на добивката од 2010 г.	305,263	64,136	614,618	85,684	85,684
Нето Добивка (загуба) по Биланс на успех за 2011 г.				286,035	1,270,052
Состојба на 31.12.2011 г.	305,263	64,136	614,618	286,035	1,270,052

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп (во понатамошниот текст Друштвото) произведува и продава пиво и безалкохолни газирани и негазирани сокови.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 4.989.750 ЕУР поделен на 39.918 акции од кои 39.297 се обични акции и 621 се приоритетни акции резервирани за поранешни сопственици.

Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Цане Кузманоски - 1 во Прилеп.

На 31 декември 2011г, Друштвото имало 224 вработени.

Финансиските извештаи на Друштвото беа одобрени за издавање од страна на раководството на 29 февруари 2012 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применет при подготвувањето на финансиските извештаи се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Сл. Весник на РМ 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10) и Правилникот за водење сметководство (Сл. Весник на РМ бр. 159/09 и 164/10), односно според Меѓународните сметководствени стандарди - МСС, Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ, Толкувањата на постојниот комитет за толкување - ПКТ и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на метадата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на Друштвото.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани погоре.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари.

Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото.

Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

2.2 Користење на проценки

При изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ Раководството на Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение
изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата). Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во оценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3 Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2010 г.

2.4 Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти (рабати) и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога производите се испорачани односно кога договорената услуга е извршена односно кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите.

2.5 Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.6 Оперативен лизинг

Лизингот каде Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Горепомнатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех) во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.7 Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) на Друштвото.

2.8 Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.9 Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните и негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба (Билансот на состојбата) и Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) искажани во финансиските извештаи се

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение
вреднуваат со користење на валутата од примарното економско опкружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех).

2.10 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 декември 2011г. се состојат од недвижности и опрема.

Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средствата. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегување во оперативни трошоци. Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2.11 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и други слични права. Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

2.12 Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува правопрпорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

во нивниот проценет корисен век.

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во корисниот век на Друштвото периодично го проценуваат недвижностите и опремата.

Пропишаните годишни стапки на амортизацијата се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства, се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% - 25%
Нематеријални средства	20%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

Пресметувањето на амортизацијата за даночни цели е пропишана со Законот за данокот на добивка, кој ги признава пропишаните стапки со Номенклатурата како официјални. Горенаведените амортизациони стапки кои Друштвото ги применува не се разликуваат од пропишаните амортизациони стапки за даночни цели.

2.13 Обезвреднување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот на секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото, како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се обезвреднети, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од обезвреднување. Доколку надоместливата вредност на средствата е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од обезвреднување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат како расход согласно МСС 36 - Обезвреднување на средствата. Обезвреднетите нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања на обезвреднувањето.

2.14 Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалени за трошоците на продажбата.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалени за трошоците на продажбата.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува како трошок се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството.

Залихите кои се обезвреднети или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

Залихите на производи за препродажба се евидентираат според набавната вредност

2.15 Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајќи ги дирекните зависни трошоци на трансакција.

При иницијалното признавање, Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи - загуби поради обезвреднување.

Исправката за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои **објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност** да ги наплати сите доспеани износи во согласност со **оригиналните** услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се обезвреднети.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправката на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна Добивка (Билансот на успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно потишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

б) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.16 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциските сметки, благајната и останатите високоликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертабилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

2.17 Надоместоци на вработените

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќање на надоместоци во име на вработените од страна на Работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивното настанување.

2.18 Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на даночно непризнатите трошоци, како и при исплата на дивиденда при распределба на добивката (почнувајќи од остварената добивка за 2009 година), освен кога дивидендата се плаќа на домашно правно лице.

Одложени даноци

Одложените даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива.

Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.19 Дивиденди

Дивидендите се искажуваат како обврска со намалување на капиталот во периодот во кој се одобрени од сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината, кои се објавени по датумот на Извештајот на финансиската состојба се обелоденуваат како настани по периодот на известување.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на споеведување на своите деловни активности, Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1 Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажба и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управувањето со ризик од курсни разлики и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување -

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен. Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиската состојба искажани во странска валута на 31 декември 2011 и 2010 година се дадени во следниов преглед:

Валута	31.декември 2011 г.		31.декември 2010	
1 ЕУР	61.5050	денари	61,5050	денари
1 УС\$	47.5346	денари	46,3140	денари

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кои преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот.

Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложување во хартии од вредност. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Друштвото не вложува во хартии од вредност.

3.2 Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Друштвото не користи финансиски деривативи (фјучерс договори).

3.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на своите производи и услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото ги спроведува следните дејствија: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби итн.

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

3.4.Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5.Проценки на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од (во 000 д):	12/31/2011	12/31/2010
Приходи од продажба на стоки во земјата	1,187,470	1,077,921
Приходи од продажба на стоки во странство	9,850	3,670
Останати приходи и приходи од наемници	12,095	3,502
Вкупно приходи од продажба	1,209,415	1,085,093

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од (во 000 д)	12/31/2011	12/31/2010
Други деловни приходи	16,630	20,115
Приходи од наплатени отпишани побарувања	3	
Приходи од одпис на обврски	1,281	12,694
Приходи од продажба на НПО, материјали, Ситен инв., амбалажа	48	5,731
Вкупно останати оперативни приходи	17,962	38,540

6. ТРОШОЦИ ЗА СИРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од (во 000д):	12/31/2011	12/31/2010
Трошоци за сировини и материјали	451,150	408,580
Потрошен помошен материјал	156,599	113,817
Вкупно трошоци за сировини и материјали	607,749	522,397

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

7. ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци како и даноците и придонесите за вработените се состојат од (во 000 ден):

	12/31/2011	12/31/2010
Нето плати	66,738	60,026
Придонеси даноци од плати	34,964	32,013
Хранарина	7,032	6,112
Регрес за годишен одмор		2,696
Други надоместоци (отпремнини, одвоен живот, награди и др.)	454	285
Вкупно трошоци на вработените	109,188	101,132

8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работењето се состојат од (во 000 ден):

	12/31/2011	12/31/2010
Дневници за службени патувања во земјата	2,100	2,054
Репрезентација	13,756	6,135
Трошоци за реклама	70,541	71,708
Адвокатски и консалтинг услуги и ревизија	1,898	1,761
Вкупно расходи од финансирање	88,295	81,658

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат (во 000 ден):

	12/31/2011	12/31/2010
Приходи од камати	21,343	19,110
Позитивни курсни разлики	20	395
Расходи од камати	(35)	(2,448)
Негативни курсни разлики	(639)	(344)
Вкупно нето приходи од финансирање	20,689	16,713

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

10. ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Постојаните средства се состојат од следното (во 000 ден):

ОПИС	Земји ште	Згради	Опрема и транс средства	Долг.фин влож	Нематер средства	ВКУПНО
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2011 г.	1,967	276,277	2,403,547	1,001	757	2,683,549
Нови набавки во годината		3,815	345,881			349,696
Пренос од инвестиции во тек			(168,533)			(168,533)
Расходувања - намалувања			(360)			(360)
Состојба на 31.12.2011 г.	1,967	280,092	2,580,535	1,001	757	2,864,352
Акумулирана амортизација						
Состојба на 01.01.2011 г.		206,174	1,933,183	499	45	2,139,901
Амортизација 2011г		4,142	144,836		21	148,999
Расходувања (намалувања)			(360)			(360)
Состојба на 31.12.2011 г.	-	210,316	2,077,659	499	66	2,288,540
Нето сметководствена вредност на 01.01.2011 г	1,967	70,103	470,364	502	712	543,648
Нето сметководствена вредност на 31.12.2011 г	1,967	69,776	502,876	502	691	575,812

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

11.ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 ден):

	12/31/2011	12/31/2010
Материјали	99,845	101,745
Резервни делови	40,321	40,180
Ситен инвентар и амбалажа на залиха и во употреба	193,445	188,842
Намалено за исправка на вред.на амбалажа и сит.инв	(182,972)	(155,616)
Недовршено производство	43,390	28,502
Готови производи-производи на склад	51,348	40,026
Одстапување од цените на производите	(18,968)	(14,782)
Стоки (нето)	1,246	4,307
Дадени аванси (на Добавувачи во странство)	32,739	55,107
Вкупно залихи	260,394	288,311

12.ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

Побарувањата од купувачите се состојат од (во 000 ден):

	12/31/2011	12/31/2010
Побарувања од купувачи во земјата	198,373	170,512
Намалено за исправка за утужени побарувања		
Побарувања од купувачи во странство	244	(659)
Вкупно побарувања од купувачи	198,617	169,853

13.ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите побарувања се состојат од следното (во 000 ден):

	12/31/2011	12/31/2010
Побарувања од работници	50	16
Други побарувања-Орочени депозити (краткорочни пласмани)	358,271	20,954
Вкупно други побарувања	358,321	20,970

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

14. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парите и паричните еквиваленти се состојат од (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Пари на денарски сметки и благајни	75,101	273,898
Пари на девизни сметки и благајни	8	
Вкупно парични средства	75,109	273,898

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Во Централниот регистер на РМ друштвото има запишано акционерски капитал во износ од 4.989.750 ЕУР, во денарска противвредност од 305.262.427, 00 ден.

Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент (15%) од добивката согласно статутот на Друштвото.

15.1. Состојба на акциите

Фактичката состојба на бројот на акциите по родови на акции е следната:

Родови на акции	Во сопственост	01.01.11г	%	Состојба		31.12.11	%
				Зголем.	Намалув.		
Обични акции	- Акционери по Акционерска книга	35,777	89.63	3,520		39,297	98.44
Приоритетни акции	- Министер.за финансии - Фонд на ПИОМ на РМ	1,597 2,544	4.00 6.37		976 2,544	621 -	1.56 -
	Вкупно:	39,918	100.0	3,520	3,520	39,918	100.0

- Номиналната вредност на една акција изнесува 125 ЕУР

- Акции со право на глас 39.297, минус 17 сопствени акции = 39.280 акции со право на глас

- Министерство за финансии 621 акции

16. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочните обврски се состојат од (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Долгорочни обврски по основ на заеми и кредити		
Долгорочни обврски за аванси депозити и кауции	468	1,827
Други долгорочни обврски		
Вкупно долгорочни обврски	468	1,827

17. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат (во €)	12/31/2011	12/31/2010
Добавувачи во земјата	94,691	66,916
Добавувачи во странство	32,739	(55,107)
Добавувачи за нефактурисани стоки	22	
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	127,452	11,809

18. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во 000 ден):	12/31/2011	12/31/2010
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни обврски во странство		
Обврски за бруто плати		
Примени аванси	10	10
Обврски по основ на учество во резултатот	13,069	12,973
Други обврски-обврски по даноци и акцизи	34,115	36,685
Вкупно други краткорочни обврски	47,194	49,668

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

19. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК ОД ДОБИВКА

Данокот на добивка во износ од 755 илј. ден по стапка од 10% е пресметан на даночна основица од непризнаени расходи во согласност со Законот за данок на добивка.

Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

До

Акционерите на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ

Согласно со Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10), Законот за ревизија (Сл.Весник на РМ бр. 158/10) и Меѓународните стандарди за ревизија (Сл.Весник на РМ бр.79/2010). Ние извршивме ревизија на приложениот Извештај за финансиската состојба (Биланс на состојба) на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп, за периодот заклучно со 31.12.2010 г. како и на соодветниот Извештај за сеопфатната добивка (Биланс на успех), Прегледот на паричните текови и Извештајот за промените во главнината за годината која завршува на тој датум.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди, објавени во Правилникот за водење на сметководство (Сл.Весник на РМ бр.159/09 и 164/10). Одговорноста вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измами или грешки, избирање и примена на соодветни сметководствени политики како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност и обврска е да изразиме мислење за реалноста и објективноста на искажаните состојби во финансиските извештаи на АД врз основа на нашата ревизија.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Овие стандарди бараат ние да ја планираме и да ја спроведеме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од значајни погрешни прикажувања. Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибирање на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Зависно од расудувањето на ревизорот се избираат постапки вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Со своите проценки на ризикот ревизорот ја испитува и разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и презентирање на финансиските извештаи на друштвото за да обликува ревизорски постапки кои се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на друштвото. Ревизијата исто така вклучува проценка на користените сметководствени принципи и значајните проценки извршени од страна на




Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

раководството, а исто така и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи. Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги прибравме се достатни и соодветни за да обезбедат разумна основа за нашето ревизорско мислење.

Според нашето мислење Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата) дава вистинска и објективна слика за финансиската состојба на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД - Прилеп под состојба 31.12.2010 година, како и резултатите од работењето, Извештајот за сеопфатната добивка (Билансот на успех) и парични текови за годината која завршува со тој датум во согласност со Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување кои се применуваат во РМ, барањата на Законот за трговските друштва и други регулативи.

Е.Р.Ц. ДОО
Скопје, 07.04.2011

Овластен ревизор:
Стевчо Витанов



Е.Р.Ц. доо
Петар Дуѓанов, управител



Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ
БИЛАНСИ НА УСПЕХОТ**

01. јануари - 31. Декември 2010 и 2009 год

Во 000 ден


	Бе- лешка	31.12. 2010	31.12 2009
Приходи од продажба	4	1.087.976	1.049.742
Останати оперативни приходи	5	35.656	9.132
Промени во вредноста на залихите		(25.065)	24.160
Материјал и енергија	6	522.459	483.972
Услуги		48.231	46.727
Бруто плати	7	92.039	92.194
Амортизација		172.659	144.575
Вредносно усогласување на краткорочните средства		24	2.939
Други трошоци	8	142.698	113.840
Набавна вредност на продадени стоки и материјали		87.450	53.715
Вкупно трошоци на продадени производи, услуги и стоки		1.040.495	962.122
Оперативна добивка (загуба)		83.137	96.752
Приходи од финансирање		19.505	13.833
Расходи од финансирање		2.792	1.461
Добивка (загуба) од финансирање	9	16.713	12.372
Добивка (загуба) од редовно работење пред оданочување)		99.850	109.124
Вонредни приходи			
Вонредни расходи			
Добивка (загуба) од вонредни активности		-	-
Вкупна добивка пред оданочување	19	99.850	109.124
Данок од добивката		3.578	3.958
Нето добивка (загуба) за финансиската година		96.272	105.166

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски



Директор
Сашко Самарџиоски



Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

ПОЗИЦИЈА	31.12.2010	
ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	96.272	105.166
ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		
Курсни разлики од пресметка на вложување во странство		
Добивка или загуба по основ на повторно вреднување на финансиски средства расположливи за продажба		
Добивка или загуба по основ на ефективна заштита на паричен тек		
Промена на ревалоризационите резерви на долгорочните средства		
Добивка или загуба по основ на ефективна заштита на нето вложување во странство		
Удел во останата сеопфатна добивка на придружени претпријатија		
Актуарски добивки(загуби) од пензиски планови на дефинирани користи		
ДАНОК НА ДОБИВКА КОЈ СЕ ОДНЕСУВА НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОСТАНАТАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА		
НЕТО ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА	0	0
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ ЗАГУБА	96.272	105.166
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ ЗАГУБА КОЈА МОЖЕ ДА ИМ СЕ ПРИПИШЕ НА:		
Сопствениците на матичното друштво		
Неконтролирани (малцински) учества		

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител
Здравко Јорданоски



Директор
Сашко Самарџиоски



Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА НА КРАЈОТ НА ПЕРИОДОТ
БИЛАНСИ НА СОСТОЈБАТА
(во 000ден.)
на 31. Декември 2010 и 2009 год

	Бе- лешка	31.12. 2010	31.12 2009
А. Имот			
<i>Долгорочни средства</i>			
Нематеријални средства	10	757	105
Материјални средства	10	2.681.790	2.630.528
Финансиски вложувања		1.001	1.001
- Акумулирана амортизација		(2.139.901)	(1.969.592)
Нето долгорочни средства		543.647	662.042
<i>Обртни средства</i>			
Залихи	11	458.709	362.123
Вредносно усогласување и отстапување од плански цени		(170.399)	(171.747)
Побарувања од купувачи	12	169.853	154.032
Вредносно усогласување на побарувањата од купувачите			(2.216)
Други краткорочни побарувања	13	168	178
Финансиски вложувања		21.089	24.499
Парични средства	14	273.898	250.176
АВР		6.947	3.037
Вкупно обртни средства		760.265	620.082
	Вкупно имот	1.303.912	1.282.124
Б. Капитал и резерви			
Запишан капитал (Акционерска главница)	15	305.262	305.262
Резерви (законски и ревалоризациони)		64.136	64.136
Акумулирана добивка-Неноминиран капитал		719.280	614.619
Нераспределена добивка за финансиската година		96.272	104.661
Загуба во тековната година (-)			
Акумулирана загуба (-)			
	Вкупно капитал и резерви	1.184.950	1.088.678
В. Обврски			
Долгорочни финансиски обврски	16		
Краткорочни финансиски обврски			
Обврски спрема добавувачите	17	66.916	123.555
Обврски за аванси, депозити и кауции		10	10
Обврски спрема вработените		378	
Останати тековни обврски	18	1.863	
Обврски по даноци, придонеси и др. давачки	19	34.443	55.273
Обврски по основ на учество во резултатот		12.486	12.523
ПВР		2.866	2.085
	Вкупно обврски	118.962	193.446
	Вкупно капитал и обврски	1.303.912	1.282.124

Составен дел на овој биланс се и Сметководствените политики и објаснувачките белешки

Одговорен сметководител

Директор

Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

Здравко Јорданоски

Сашко Самарџиоски

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

(во 000 ден)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ТЕКОВИ ЗА ПЕРИОДОТ 01. јануари - 31.Декември 2010 и 2009 год

	31.12.2010	31.12.2009
Остварена нето добивка за финансиската година	96.272	104.661
Побарувања од купувачите	(18.037)	(21.849)
Краткорочни финансијски вложувања	3.410	68.213
Останати побарувања	10	581
Активни временски разграничувања	(3.910)	(94)
Залихи	(97.934)	826
Обврски спрема добавувачи	(56.639)	27.100
Обврски за примени аванси	-	(611)
Обврски по краткорочни кредити и др.финансијски обврски	-	-
Останати тековни обврски	1.863	-
Обврски по основ на учество во резултатот	(37)	505
Обврски спрема вработените	378	-
Други обврски, даноци и придонеси и др.	(20.830)	(2.277)
Пасивни временски разграничувања	781	2.082
Нето готовински прилив/одлив од деловни активности	(94.673)	179.137
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Долгорочни финансијски вложувања	-	-
Набавки или оттуѓување на постојани средства(нето)	118.395	(115.929)
Нето готовински прилив/одлив од инвестициони активности	118.395	(115.929)
ГОТОВИНСКИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИЈСКИ АКТИВНОСТИ		
Обврски по долгорочни кредити	-	-
Акционерски капитал	-	-
Зголемување на Резервите	-	-
Акумулираната добивка - немоминиран капитал	-	-
Нето готовински прилив/одлив од финансиски активности	-	-
Нето зголемување (намалување) на пари и парични еквиваленти	23.722	63.208
Пари и парични еквиваленти на почетокот на годината	250.176	186.968
Пари и парични еквиваленти на крајот на годината	273.898	186.968

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО ГЛАВНИНАТА ЗА ПЕРИОДОТ
01. Јануари до 31. Декември 2010 и 2009 год

(во 000 ден)

	Запишен Акционер ски капитал	Ревалори зциони резерви	Резерви	Акумулира на добивка	Добивка за финансиск а година	Вкупно
Состојба на 01.01.2009 г	305.263	2.995	61.141	485.578	129.042	984.019
Распоред на добивката од 2008 год (аком.доб.)					(507)	-
Дел од добивката за дивидената на приоритетни акции за Фонд за ПИОМ				128.535	(128.536)	-
Состојба по распределбата на добивката од 2009 г.	305.263	2.995	61.141	614.113	(1)	984.019
Нето добивка (загуба) по Биланс на успех за 2009 г.					104.661	104.661
Состојба на 31.12.2009 г.	305.263	2.995	61.141	614.113	104.660	1.088.680
Состојба на 01.01.2010 г	305.263	2.995	61.141	614.113	104.660	1.088.680
Распоред на добивката од 2009 год (аком.доб.)					(489)	(489)
Дел од добивката за дивидената на приоритетни акции за Фонд за ПИОМ						
Состојба по распределбата на добивката од 2009 г.	305.263	2.995	61.141	614.113	104.171	1.088.191
Нето добивка (загуба) по Биланс на успех за 2010 г.					96.272	96.272
Состојба на 31.12.2010 г.	305.263	2.995	61.141	614.113	200.443	1.184.463

За дел од добивката за дивидената на приоритетни акции за Фонд за ПИОМ друштвото издвои со изготвувањето на финансиските извештаи

Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ ЗА ДРУШТВОТО

ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп (во понатамошниот текст Друштвото) произведува и продава пиво и безалкохолни газирани и негазирани сокови.

Основната главнина на Друштвото се состои од акционерски капитал од 4.989.750 ЕУР поделен на 39.918 акции од кои 35.777 се обични акции и 4.141 се приоритетни акции (Фонд за ПИОМ 2.544 акции и 1597 акции резервирани за поранешни сопственици. Седиштето на Друштвото е лоцирано на ул. Цане Кузманоски - 1 во Прилеп.

На 31 декември 2010г, Друштвото имало 229 вработени.

Финансиските извештаи на Друштвото беа одобрени за издавање од страна на раководството на 28 февруари 2011 година.

2. СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики кои се применет при подготвувањето на финансиските извештаи се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година.

2.1. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи на ПРИЛЕПСКА ПИВАРНИЦА АД Прилеп се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Сл. Весник на РМ 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 и 48/10) и Правилникот за водење сметководство (Сл. Весник на РМ бр. 159/09 и 164/10), односно според Меѓународните сметководствени стандарди - МСС, Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ, Толкувањата на постојниот комитет за толкување - ПКТ и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување - КТМФИ утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на метадата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на Друштвото.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани погоре.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари.

Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото.

Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

2.2 Користење на проценки

При изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ Раководството на Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба (Билансот на состојбата). Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

2.3 Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2009 г.

2.4 Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти (рабати) и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога производите се испорачани односно кога договорената услуга е извршена односно кога значителни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите.

2.5 Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.6 Оперативен лизинг

Лизингот каде Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Горепоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех) во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

2.7 Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи и се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) на Друштвото.

2.8 Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

2.9 Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните и негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба(Билансот на состојбата) и Извештајот за сеопфатна добивка (Биланс на успех) искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско опкружување

Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

(функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка (Билансот на успех).

2.10 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 декември 2010г. се состојат од недвижности и опрема.

Недвижностите и опремата се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и/или работи ја намалуваат фактурната вредност на средствата. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегување во оперативни трошоци. Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

2.11 Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и други слични права. Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

2.12 Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се пресметува пропорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише

Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

во нивниот проценет корисен век.

Амортизацијата на недвижностите и опремата и нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компетентните оддели во корисниот век на Друштвото периодично го проценуваат недвижностите и опремата.

Пропишаните годишни стапки на амортизацијата се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства, се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% - 25%
Нематеријални средства	20%

Амортизацијата на недвижности и опрема и нематеријални средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

Пресметувањето на амортизацијата за даночни цели е пропишана со Законот за данокот на добивка, кој ги признава пропишаните стапки со Номенклатурата како официјални. Горенаведените амортизациони стапки кои Друштвото ги применува не се разликуваат од пропишаните амортизациони стапки за даночни цели.

2.13 Обезвреднување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот на секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото, како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се обезвреднети, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од обезвреднување. Доколку надоместливата вредност на средствата е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од обезвреднување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат како расход согласно МСС 36 - Обезвреднување на средствата. Обезвреднетите нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместувања на обезвреднувањето.

2.14 Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалени за трошоците на продажбата.

Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува како трошок се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството.

Залихите кои се обезвреднети или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

Залихите на производи за препродажба се евидентираат според набавната вредност

2.15 Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според пазарната вредност вклучувајќи ги дирекните зависни трошоци на трансакција.

При иницијалното признавање, Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи - загуби поради обезвреднување.

Исправката за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои **објективен** доказ дека Друштвото нема да биде **во можност** да ги наплати сите доспеани износи во согласност со **оригиналните** услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се обезвреднети.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправката на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна Добивка (Билансот на успех). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно потишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

б) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.16 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциските сметки, благајната и останатите високоликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертабилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.17 Надоместоци на вработените

Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Сметководствени политики и објаснувачки белешки

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќање на надоместоци во име на вработените од страна на Работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивното настанување.

2.18 Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на даночно непризнатите трошоци, како и при исплата на дивиденда при распределба на добивката (почнувајќи од остварената добивка за 2009 година), освен кога дивидендата се плаќа на домашно правно лице.

Одложени даноци

Одложените даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива.

Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.19 Дивиденди

Дивидендите се искажуваат како обврска со намалување на капиталот во периодот во кој се одобрени од сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината, кои се објавени по датумот на Извештајот на финансиската состојба се обелоденуваат како настани по периодот на известување.

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на споеведување на своите деловни активности, Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1 Пазарен ризик

а) Ризик од курсни разлики

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажба и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управувањето со ризик од курсни разлики и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути, кое сепак е ограничено поради фактот дека најголем број трансакции се во Евра, чиј валутен курс се смета за релативно стабилен.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од

Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки

Извештајот за финансиската состојба искажани во странска валута на 31 декември 2010 и 2009 година се дадени во следниов преглед:

Валута	31.декември 2010 г.		31.декември 2009	
1 УС\$	61,5050	денари	42.6651	денари
1 ЕУР	46,3140	денари	61.1732	денари

б) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кои преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

в) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретни вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот.

Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложување во хартии од вредност. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Друштвото не вложува во хартии од вредност.

3.2 Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски.

Друштвото не користи финансиски деривативи (фјучерс договори).

3.3 Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на своите производи и услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите.

Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото ги спроведува следните дејствија: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби итн.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

3.5.Проценки на објективна вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

4.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходите од продажба се состојат од (во 000 д):	31.12.2010	31.12.2009
Приходи од продажба на стоки во земјата	1.077.921	1.039.780
Приходи од продажба на стоки во странство	3.670	4.307
Останати приходи и приходи од наемнини	3.502	193
<i>Вкупно приходи од продажба</i>	1.085.093	1.044.280

5. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

Останатите оперативни приходи се состојат од (во 000 д)	31.12.2010	31.12.2009
Други деловни приходи	20.115	13.229
Приходи од наплатени отпишани побарувања		
Приходи од одпис на обврски	12.694	
Приходи од продажба на НПО, материјали, Ситен инв., амбалажа	5.731	1.365
<i>Вкупно останати оперативни приходи</i>	38.540	14.594

6. ТРОШОЦИ ЗА СИРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Трошоците за сировини и материјали се состојат од (во 000д):	31.12.2010	31.12.2009
Трошоци за сировини и материјали	408.580	410.899
Потрошен помошен материјал	113.817	73.072
<i>Вкупно трошоци за сировини и материјали</i>	522.397	483.971

7.ТРОШОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ

Трошоците за плати, надоместоци како и даноците и придонесите за вработените се состојат од (во 000 ден):	31.12.2010	31.12.2009
Нето плати	60.026	65.433
Придонеси даноци од плати	32.013	26.760
Хранарина	6.112	5.936
Регрес за годишен одмор	2.696	
Други надоместоци (отпремнини, одвоен живот, награди и др.)	285	436
<i>Вкупно трошоци на вработените</i>	101.132	98.565

Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

8. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

Другите оперативни расходи од работењето се состојат од (во 000ден):

	31.12.2010	31.12.2009
Дневници за службени патувања во земјата	2.054	2.404
Репрезентација	6.135	2.830
Трошоци за реклама	71.708	71.287
Адвокатски и консалтинг услуги и ревизија	1.761	3.130
Вкупно расходи од финансирање	81.658	79.651

9. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

Нето приходите (расходите) од финансирање се состојат (во 000 ден):

	31.12.2010	31.12.2009
Приходи од камати	19.110	13.465
Позитивни курсни разлики	395	368
Расходи од камати	(2.448)	(2)
Негативни курсни разлики	(344)	(1.459)
Вкупно нето приходи од финансирање	16.713	12.372

10. ОСНОВНИ СРЕДСТВА - без долгорочни финансиски вложувања

Постојаните средства се состојат од следното (во 000 ден):

	Земјиште	Згради	Опрема и други средства	ВКУПНО	Нематеријални средства	ВКУПНО
ОПИС						
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2010	1.967	276.110	2.352.451	2.630.528	96	2.630.624
Нови набавки во годината		5.024	90.360	95.384	661	96.045
Пренос од инвестиции во тек			(34.855)	(34.855)		(34.855)
Расходувања - намалувања		(4.857)	(4.409)	(9.266)		(9.266)
Состојба на 31.12.2010 г.	1.967	276.277	2.403.547	2.681.791	757	2.682.548
Акумулирана амортизација						
Состојба на 01.01.2010 г		202.458	1.766.610	1.969.068	24	1.969.092
Амортизација 2009г		4.036	168.602	172.638	21	172.659
Расходувања (намалувања)		(320)	(2.029)	(2.349)		(2.349)
Состојба на 31.12.2010 г.	-	206.174	1.933.183	2.139.357	45	2.139.402
Нето сметководствена вредност на 01.01.2010 г	1.967	73.652	585.841	661.460	72	661.532
Нето сметководствена вредност на 31.12.2010 г	1.967	70.103	470.364	542.434	712	543.146

Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

11.ЗАЛИХИ

Залихите се состојат од следното (во 000 ден):	31.12.2010	31.12.2009
Материјали	101.745	85.825
Резервни делови	40.180	35.279
Ситен инвентар и амбалажа на залиха и во употреба	188.842	188.283
Намалено за исправка на вред.на амбалажа и сит.инв	(155.616)	(151.563)
Недовршено производство	28.502	12.602
Готови производи-производи на склад	40.026	36.263
Одстапување од цените на производите	(14.782)	(20.184)
Стоки (нето)	4.307	3.871
Дадени аванси	55.107	286
<i>Вкупно залихи</i>	288.311	190.662

13.ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

Другите побарувања се состојат од следното (во 000 ден):	31.12.2010	31.12.2009
Побарувања од работници	16	40
Други побарувања-Орочени депозити (краткорочни пласмани)	20.954	24.365
<i>Вкупно други побарувања</i>	20.970	24.405

14.ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Парите и паричните еквиваленти се состојат од (во 000 ден):	31.12.2010	31.12.2009
Пари на денарски сметки и благајни	273.898	250.175
Пари на девизни сметки и благајни		1
<i>Вкупно парични средства</i>	273.898	250.176

15. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Во Централниот регистер на РМ друштвото има заведено акционерски капитал во износ од 4.989.750 ЕУР, во денарска противвредност од 305.262.427, 00 ден.
Законската резерва се формира по пат на издвојување на процент (15%) од добивката согласно статутот на Друштвото.

15.1.Состојба на акциите

Фактичката состојба на бројот на акциите по родови на акции и сопственици е следната

Родови на акции	Во сопственост	01.01.10г	%	Состојба		31.12.10	%
				Зголем.	Намалув.		
Обични акции	- Акционери по Акционерска книга	36.618	91,73		(841)	35.777	89,63
Приоритетни акции	-Министер.за финансии -Фонд на ПИОМ на РМ	756 2.544	1,89 6,37	841		1.597 2.544	4,00 6,37
	Вкупно:	39.918	100,0	841	(841)	39.918	100,0

- Номиналната вредност на една акција изнесува 125 ЕУР

- Акции со право на глас 36.618, минус 17 сопствени акции = 36.601 акции со право на глас

- Фонд за ПИОМ 2.544 акции и Минис. за финансии 1597 еднакво на 4.141 приоритетни акции

Друштво за ревизија и консалтинг Е. Р. Ц. доо Скопје

Сметководствени политики и објаснувачки белешки-продолжение

16. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочните обврски се состојат од (во 000 ден):	31.12.2010	31.12.2009
Долгорочни обврски по основ на заеми и кредити		
Долгорочни обврски за аванси депозити и кауции		
Други долгорочни обврски		

Вкупно долгорочни обврски

- -

17. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

Краткорочните обврски спрема добавувачите се состојат (во 000 ден):	31.12.2010	31.12.2009
Добавувачи во земјата	66.916	52.615
Добавувачи во странство	(55.107)	70.687
Добавувачи за нефактурисани стоки		253
Вкупно краткорочни обврски спрема добавувачи	11.809	123.555

Обврските спрема добавувачи во странство всушност се аванс кој е додаден кон залихите во белешка 11 како Даден аванс

18. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Другите краткорочни обврски се состојат од следното (во 000 ден):	31.12.2010	31.12.2009
Краткорочни кредити во земјата		
Краткорочни обврски во странство		
Обврски за бруто плати		
Примени аванси	10	10
Обврски по основ на учество во резултатот	12.973	12.487
Други обврски-обврски по даноци	36.685	38.099
Вкупно други краткорочни обврски	49.668	50.596

19. ОБВРСКИ ЗА ДАНОК ОД ДОБИВКА

Данокот на добивка во износ од 3.579 илј. ден по стапка од 10% е пресметан на даночна основица од непризнаени расходи во согласност со законот за данок на добивка.